

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје

***Финансиски Извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2015 година и
Извештај на независниот ревизор***

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор

3 - 4

I. Основен дел*Финансиски извештаи*

Биланс на успех	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промените во акционерската главнина	7
Извештај за промените во резервите	8
Извештај за готовинските текови	9
1. Општи информации за Друштвото	10-15
2. Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи	16-17
3. Вреднување на билансни и вонбилансни ставки и сметководствени политики	18-22
4. Анализа на Билансот на успех	23-27
5. Анализа на Извештајот за финансиска состојба	28-34
6. Трансакции со поврзани субјекти	34
7. Мислење на овластениот актуар	35-36
8. Мислење на внатрешниот ревизор	37-40
9. Карактеристики на компјутерскиот систем	41-43
10. Активности за спречување перење пари и финансирање на тероризам	44
11. Девизни курсеви	44

I I. Дополнителни извештаи

1. Писмо на ревизорот до Одборот на Директори на Друштвото	
2. Преглед на корекции на финансиските извештаи предложени од страна на ревизорот (прифатени и неприфатени)	
3. Извештај за состојбата и промените на техничките резерви (со мислење на екстерен актуар)	
4. Извештај за состојбата и структурата на вложените средства кои ги покриваат техничките резерви/математичката резерва	
5. Извештај за состојба и структура на вложувања на останати средства (од капиталот)	
6. Извештај за спроведување на прописи за управување со ризик	
7. Извештај за спроведување внатрешна ревизија	
8. Извештај за начин на водење на трговски книги	
9. Мислење на овластениот актуар	
10. Карактеристики на компјутерскиот систем	
11. Извештај за точност и компетентност на извештаи што се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурувањето	
12. Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки	

III. Годишен извештај на Раководството

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО СОПСТВЕНИКОТ И ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје (во натамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2015 година и билансот на успех, извештајот за промени на сопственичката главнина и извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИКОТ И ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје (продолжува)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје, на ден 31 декември 2015 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ

Ката Андоновска, Директор



Ката Андоновска,
Овластен ревизор



Скопје, 29.02.2016

БИЛАНС НА УСПЕХ
За годината што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ПРИХОДИ			
Нето приходи од осигурителни премии	4.1	401,035	341,863
Приходи од вложувања	4.2	74,531	71,639
		475,566	413,502
РАСХОДИ			
Нето трошоци за настанати штети	4.3	(32,939)	(32,783)
Промени во останати технички резерви-нето	4.4	(272,628)	(229,455)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	4.5	(118,989)	(113,854)
Трошоци за вложување	4.6	(4,202)	(3,586)
Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување	4.7	(2,922)	(2,478)
Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на побарувања по основ на премија – посебна резерва	4.8	(213)	(392)
		(431,893)	(382,548)
Добивка пред оданочување		43,673	30,954
Данок на добивка (на непризнати расходи)	4.9	(4,540)	(3,287)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		39,133	27,677
Основна заработувачка по акција:			
Ден 13,044.29 (2014: Ден 9,222.20)			

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 16.02.2016 година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ 1

Раководител на
 сметководствена служба и
 финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
СРЕДСТВА			
Нематеријални и материјални средства-нето		170	278
Останати финансиски вожувања	5.1	1,494,429	1,264,333
Реосигурување во бруто техничка резерва	5.2	21,161	18,110
Побарувања и други побарувања	5.3	20,782	20,830
Останати средства	5.4	88,552	26,867
Активни временски разграничувања	5.5	29,890	34,908
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>1,654,984</u>	<u>1,365,326</u>
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерска главнина			
Уплатен капитал	5.6	183,999	183,999
Резерви	5.6	53,354	44,132
Задржана заработувачка	5.6	79,551	74,234
		<u>316,904</u>	<u>302,365</u>
Обврски			
Бруто технички резерви	5.7	1,291,051	1,016,456
Обврски за даноци	5.8	1,849	3,205
Обврска за депозити кон реосигурителни компании	5.9	681	956
Останати тековни обврски	5.10	41,424	39,125
Пасивни временски разграничувања	5.11	3,075	3,219
		<u>1,338,080</u>	<u>1,062,961</u>
ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>1,654,984</u>	<u>1,365,326</u>

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 16.02.2016 година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ 1

Раководител на
 сметководствена служба и
 финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА

Годината што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари)

	Уплатен капитал	Резерви	Задржана заработувачка	ВКУПНО
Состојба на 1 јануари 2015	183,999	44,132	74,234	302,365
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	9,222	(9,222)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука Бр.2015-0201-1149/ 26.03.2015 год.)	-	-	(24,594)	(24,594)
Нето добивка за годината	-	-	39,133	39,133
Состојба 31 декември 2015	183,999	53,354	79,551	316,904
Состојба на 1 јануари 2014	183,999	30,841	85,455	300,295
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	(16,130)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.12/2014	-	-	(22,758)	(22,758)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(2,839)	-	(2,839)
Нето добивка за годината	-	-	27,667	27,667
Состојба 31 декември 2014	183,999	44,132	74,234	302,365

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 16.02.2016 година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ

За годината што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари)

	Ревалориза циона резерва за средства расположиви за продажба	Сигурносна резерва	ВКУПНО
Состојба			
1 јануари 2015	-	44,132	44,132
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	9,222	9,222
Состојба			
31 декември 2015	-	53,354	53,354
Состојба			
1 јануари 2014	2,839	28,002	30,841
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	16,130
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	(2,839)	-	(2,839)
Состојба			
31 декември 2014	-	44,132	44,132

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 16.02.2016 година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на

31 декември 2015

(Во илјади Денари)

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

Готовински приливи од оперативно работење

Приливи од наплатени премии

Останати приливи од оперативно работење

Готовински одлив од оперативно работење

Исплата на штети

Провизија платена на осигурителните посредници и брокери

Исплата на провизија за реосигурување

Плати и други исплати за вработените

Останати оперативни трошоци

Платена камата

Платен данок на добивка

Други исплатени даноци и придонеси

Нето готовина обезбедена од оперативно работење

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Готовина обезбедена од вложувачки активности

Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи)

Добиена наплата од камата

Готовина употребена во вложувачки активности

Набавка на опрема и канцелариски мебел

Долгорочни финансиски вложувања

Пораст на одобрени долгорочни заеми

Долгорочни и краткорочни пласмани - нето

Платена дивиденда - нето

Нето готовина во вложувачки активности

Нето готовина во вложувања

ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Готовина обезбедена од финансиски активности

Акционерски капитал уплатен од сопственикот

Придонес уплатен во Организационски Фонд

Нето готовина обезбедена од финансиски активности

Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето

Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот

Пари и парични еквиваленти на крај на годината

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 16.02.2016 година.

Генерален директор

Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии

Страхилов Славчо



	2015	2014
Готовински приливи од оперативно работење		
Приливи од наплатени премии	442,268	376,468
Останати приливи од оперативно работење	-	-
	442,268	376,468
Готовински одлив од оперативно работење		
Исплата на штети	(41,165)	(32,625)
Провизија платена на осигурителните посредници и брокери	(77,803)	(74,352)
Исплата на провизија за реосигурување	(19,597)	(13,133)
Плати и други исплати за вработените	(16,084)	(14,069)
Останати оперативни трошоци	(17,694)	(18,152)
Платена камата	(2,303)	(68)
Платен данок на добивка	(1,219)	(5,250)
Други исплатени даноци и придонеси	(36)	(9)
	(175,901)	(157,658)
Нето готовина обезбедена од оперативно работење	266,367	218,810
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
Готовина обезбедена од вложувачки активности		
Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи)	-	-
Добиена наплата од камата	28,351	15,881
Готовина употребена во вложувачки активности	28,351	15,881
Набавка на опрема и канцелариски мебел	(404)	(1,565)
Долгорочни финансиски вложувања	(219,165)	(169,825)
Пораст на одобрени долгорочни заеми	(238)	(162)
Долгорочни и краткорочни пласмани - нето	9,196	(42,905)
Платена дивиденда - нето	(22,133)	(20,483)
Нето готовина во вложувачки активности	(232,744)	(234,940)
Нето готовина во вложувања	(204,393)	(219,059)
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Готовина обезбедена од финансиски активности		
Акционерски капитал уплатен од сопственикот	-	-
Придонес уплатен во Организационски Фонд	-	-
Нето готовина обезбедена од финансиски активности	-	-
Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето	61,974	(249)
Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот	5.4 24,654	24,903
Пари и парични еквиваленти на крај на годината	5.4 86,628	24,654

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Податоци за идентификација

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје е акционерско друштво за осигурување, (“Друштво”), официјално регистрирано во Централниот Регистер на Република Македонија на 14 февруари, 2007 година со регистрација број 30120070001886. Согласно со наведената регистрација, единствен оснивач и сопственик на Друштвото е *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува директна компанија мајка на Друштвото.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 акции со вкупна номинална вредност од Еур 3,000,000. Наведениот акционерски капитал е регистриран во Централен Регистер на Република Македонија под деловоден број 30120090001554 на 23 јануари, 2009 година.

Основна дејност

Основна дејност на Друштвото е осигурување на живот по класа 19, потоа осигурување од последици на несреќен случај – незгода по класа 1 (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда,) како и здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување.

Друштвото ги обавува своите активности во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето (види "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2002 со пратечките измени.)

Друштвото го усогласи своето работење со измените на Законот за супервизија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 79/2007. 88/08, 218/08. 56/09 и 67/10 и 44/11) потврдено со Решение бр.12-2562/13 -08 од 10 март, 2009 година добиено од Министерството за финансии на Република Македонија.

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. "Пиринска" бр.23.

Матичниот број на Друштвото е 6192491, а идентификационен даночен број е МК4030007623705.

Вработени

На 31 декември, 2015 година во Друштвото има 16 (2014: 17) вработени. Квалификационата структура на вработените на 31 декември 2015 и 2014 година е следна:

	2015	2014
Високо	8	8
Вишо образование	-	-
Средно	8	9
	16	17

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Во согласност со Статутот на Друштвото , начинот на управување во 2015 година останува непроменет и тоа:

Одбор на директори

Одбор на директори	2015
Марко Микиќ, жител на Република Србија	Извршен директор
Андреј Маринковиќ, Република Србија	Неизвршен член
Christoph Czettl, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

Овластен актуар

Од април, 2014 година , Одборот на директори ја назначи Петроска Билјана, овластен актуар која е истовремено има статус на вработена во Друштвото.Таа е актуар на Друштвото и во 2015 година.

Сметки во банки

На 31 декември 2015 година Друштвото го обавува своето работење преку следните банкарски сметки:

Банка	Денарска жиро сметка	Девизна жиро сметка
Халк Банка АД – Скопје	270-0619249101-76	-
Комерцијална Банка АД – Скопје	300-0000024509-35	07300-7010024955-83
Стопанска Банка АД – Скопје	200-0014806499-93	07200-0018981635-04
Про-Кредит Банка АД – Скопје	380-1185643001-94	07380-1185643012-61
УНИ Банка АД – Скопје	240-0700012384-73	-
Шпаркасе Банка Македонија АД-Скопје	250-0010026498-26	07250-6192491000-91
Охридска Банка АД-Охрид	530-0101012727-83	-
НЛБ Тутунска Банка АД – Скопје	210-0619249101-69	07210-71000449794

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Правилници и други правни акти на Друштвото

Во согласност со членот 32 од Статутот на Друштвото, како и членот 375 од Законот за трговски друштва и членот 39 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2015 година во Друштвото се во примена следните правилници:

Правилници и други правни акти на Друштвото

- Правилник за постапување со обрасци за евиденција на полиси
- Правилник за надомест на патни и други трошоци во работењето
- Правилник за работа
- Правилник за работа на службата за интерна ревизија
- Правилник за услови и начин на соосигурување и реосигурување
- Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите во Друштвото
- Правилник за потпишување
- Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална ликвидност
- Правилник за сметководствени политики
- Правилник за заштита од пожар
- Правилник за пресметување на заработувачката и материјални трошоци условите за промена на работно место на вработените во Одделението за продажба (измени)
- Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на лични податоци
- Правилник за начинот и роковите за вршење попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба
- Одлука за постапки за осигурување на живот
- Правилник за информатички систем на Граве осигурување ад Скопје
- Деловник за начинот на работа на комисијата за решавање во 2.степен по приговори на одлуки за надомест на штети од осигурување
- Правилник за спречување на перење пари
- Правилник за безбедност и здравје при работа

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

- Правилник за организациона поставеност и систематизација на работни места (03-260/2 од 23.06.2014)
- Правилник за начин на вршење попис на средства и обврски и усогласување на сметководствена со фактичка состојба (03-138/2)
- Правилник за метод на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловни биланси (03-155/2 од 31.03.2014)
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување (04-149/1 од 27.03.2014)
- Правилник за евиденција и начин на пријава, резервација, процена и ликвидација на штети (03-66/2 од 20.02.2014)
- Правилник за информирање на вработените (03-129/2 од 15.03.2014)
- Правилник за објавување информации и податоци (03-131/3 од 19.03.2014)
- Правилник за пресметка на техничките резерви (03-338/ 1 од 18.09.2014)

Договори со посредници/брокери во осигурувањето

Назив на друштвото	Број на договор	Датум на склучување
1. VFP Осигурително Брокерско Друштво АД- Скопје	03-203-2/2009	6 октомври, 2009 продолжен за 2015
	03-165-3/2010	15 декември, 2010 продолжен за 2015
	03-165-2/2010	07 октомври, 2010 продолжен за 2015
	03-165-1/2010	13 јули, 2010 продолжен за 2015
2. Делта Инс Брокер АД-Скопје	03-215-1/2010	18 октомври, 2010 продолжен за 2015
3. Осигурување и Брокер Наше осигурување АД-Кочани	03-32-1/2010	19 февруари, 2010 продолжен за 2015
4. КМК Брокер АД – Скопје	03-126-1/2010	13 мај, 2010 продолжен за 2015
	Анекс бр. 03-126-2 /2010	7 октомври, 2010 продолжен за 2015
5. Сафе Лифе АД-Скопје	04-660/1	16 август, 2012 продолжен за 2015
6. Охридска банка АД-Охрид	04-156/1	4 април, 2012 продолжен за 2015

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Договори за реосигурување

Во согласност со членот 99 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2015 година се применуваат следните договори за реосигурување склучени се следните договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања и дополнителни осигурувања поврзани со нив, освен инвалидитет како последица на незгода(максимална сума од ЕУР 35,000).
	Договор по ризик со кој е покриено дополнително осигурување на инвалидитет како последица од незгода(максимална сума од ЕУР 50,000).
	Договор по настан со кој е покриено целокупното работење во врска со осигурување на живот, со исклучок на дополнително осигурување за инвалидност и работна неспособност како последица од незгода-кумулятивно.
	Договор по настан со кој е покриено дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (смрт или инвалидитет како последица на незгода, болнички дневници и други бенефиции при хоспитализација, работна неспособност.
	Договор по ризик со кој е покриено кредитно групно животно осигурување во случај на смрт од било која причина, смрт поради несрекен случај, трајна и целосна загуба на самостојност и целосна и трајнаинвалидност (Quota Share договор).
SOGЕ Life /Бугарија	
Münchener Rueckversicherungs- Gesellschaft / СР Германија	Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања, освен инвалидитет како последица на незгода; Surplus договор со самопридржај; максимална одговорност од Еур 280,000 (освен за работна неспособност; учество во добивка

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

План за работа на Друштвото

Согласно член 38 и член 100 од Законот за супервизија на осигурувањето, на 31 декември 2015 година, Друштвото подготви и достави до - Агенцијата супервизија на осигурувањето, План за работа на Друштвото за 2016 година, како и Програма за реосигурување за 2016 година.

Доставување на статистички податоци и други извештаи (квартално известување)

Во согласност со член 104 од Законот за супервизија на осигурувањето (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/2007 со пратечките измени и дополнувања,) Друштвото и ги доставува на Агенцијата за супервизија на осигурување следните квартални извештаи:

- Финансиски извештаи
- Дополнителни финансиски извештаи
- Статистички осигурителни обрасци
- Супервизорски извештаи
- Извештај за вреднување на ставки од Билансот на состојба
- Извештај за реосигурување
- Потврда на актуарот

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2004, 84/2005, 25/07 и 87/08); Законот за супервизија на осигурувањето ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/2002, 79/2007 и пратечките измени објавени во 88/2008, 218/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 30/2012, 188/2013 и 112/2014)) и Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр.148/10 и 41/11). Согласно наведениот Правилник, сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (IASB,) а објавени кај нас во ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009.)

Сметководствената регулатива на Република Македонија отстапува од барањата на МСФИ и МСС по однос на следното:

- Согласно одредбите на МСФИ 4 Тестот за адекватност на обврските (ЛАТ тестот) се спроведува во рамките на Граве концернот со користење на *Sec Profit Plus* софверската алатка која е дел од софтверот кој го користи Граве концернот за пресметки и проценки согласно Солвентност II регулативата. Пресметките се прават поединечно за сите компании членки на концернот.
- Придружните финансиски извештаи се презентирани во формат пропишан со "Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/02) и Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, издаден од страна на Агенцијата и апликативен за прв пат со поднесување на квартални финансиски извештаи за периодот што завршува на 30 септември 2011 година,
- Придружните финансиски извештаи се презентирани преку користење на нов Контен план за осигурителни друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр.148/2010 и 41/11).
- Друштвото врши проценување на застареност на финансиските инструменти во согласност со релевантната регулатива (Белешка 3.5.) Ваквата политика може да резултира во значително отстапување од износите кои би биле утврдени доколку истите се утврдуваат врз основа на дисконтирани идни готовински текови со примена на соодветни ефективни каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39 - "Финансиски инструменти: Признавање и мерење."
- Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност во прометот со финансиски инструменти, ниту пак постои расположивост на официјални пазарни информации. Поради тоа не може со потполна сигурност да се утврди фер пазарна вредност во услови на непостоење активен пазар, како што тоа се бара со одредбите на МСС 32 - "Финансиски инструменти: обелоденување и прикажување" и МСС 39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење."

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи (продолжува)

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените во МСС и МСФИ и толкувањето на финансиските извештаи, па иако голем дел од нивните одредби не се однесуваат, односно не се применливи на работењето на Друштвото, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеност на приложените финансиски извештаи со МРС и МСФИ, што се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи. Во согласност со наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално значајните ефекти како и отстапувањата во сметководствените прописи во Република Македонија во однос на МСС и МСФИ можат да ги имаат на реалноста и објективноста на финансиските извештаи доколку истите би биле составени во согласност со МСС и МСФИ.

Приложените финансиски извештаи се прикажани во формат пропишан со "Правилникот за содржината на годишната сметка на друштвата за осигурување" како и "Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување" ("Службен весник на Република Македонија" бр.148/10 и 41/11.) Таквата презентација отстапува од презентацијата на финансиските извештаи утврдена со одредбите на МСС 1 "Презентација на финансиските извештаи", а покрај тоа, во поедини делови отстапува и од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени сметководствените политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи, прописите од областа на осигурувањето и даночните прописи на Република Македонија.

Официјална валута на Друштвата во Република Македонија е македонски Денар ("Денар.") Сите износи во приложените финансиски извештаи и пропратните белешки се презентирани во илјади Денари, освен во случаи што се посебно наведени.

2.2 Користење на проценки

Презентацијата на финансиските извештаи задолжително му наложува на раководството на Друштвото да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на презентираните вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и расходи настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Техниките што ги користи Друштвото за да дојде до проценетите монетарни износи кореспондираат на основите селектирани и детерминирани со "Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Нематеријални средства (софтвер)

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

Друштвото има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите во осигурувањето од страна на својот оснивач и единствен сопственик. Софтверот е добиен на бесплатно користење, без ексклузивитет, без право да се пренесува на друг корисник. Консеквентно, нематеријалните средства не се евидентирани во книгите на Друштвото, освен ново набавен Corell Draw во 2009 година и Mathcad V 14, како и LUCAS-софтвер за пресметка на плати и надоместоци, набавени во 2010 година.

3.2 Опрема и канцелариски мебел

Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна вредност намалени за износот на акумулираната амортизација.

По почетното признавање, опремата и канцеларискиот мебел се водат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметана амортизација и вкупен износ на загуби предизвикани од нивно обезвреднување, односно со примена на основната постапка предвидена со МСС 16 - "Недвижности, постројки и опрема." Вредноста на опремата и канцеларискиот мебел се корегира за евентуални обезвреднувања на вредноста во согласност со МСС 36 - "Обезвреднување на средствата."

Дополнително направените трошоци се признаваат како средство единствено доколку со нив се подобрува состојбата на средствата над првобитно проценетиот učinok. Сите нови набавки на опрема и канцелариски мебел во тековната година се евидентирани по набавна вредност. Набавната вредност претставува вредност на фактурата добиена од добавувачот, зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за добиени попусти.

Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на периодот.

Добивките или загубите што се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се утврдуваат како разлика меѓу проценетите нето приливи од продажба и се искажуваат како приход или расход во Билансот на успех.

Депрецијација

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

	Стапка %
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.3 Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер вредност, при што разликата се ефектуира во Извештајот за сџопфатна добивка.

Хартии од вредност наменети за тргување

Хартиите од вредност наменети за тргување се вреднуваат по фер вредност. Фер вредноста се дефинира како износ по кој едно средство може да се размени или да се затвори обврска меѓу две странки кои имаат волја да ја обават трансакцијата на взаемно корисен и пријателски начин. Добивките или загубите што при тоа се јавуваат, се вклучуваат во нето добивките или загубите на периодот.

Хартии од вредност расположиви за продажба

Хартиите од вредност расположиви за продажба се вреднуваат по фер пазарна вредност. Сите реализирани загуби или добивки во однос на фер вредноста се евидентираат преку ревалоризациона резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на периодот.

3.4 Исправки на вредноста на побарувањата

Износот на исправките е утврден од страна на раководството на Друштвото и се однесува на сите побарувања за кои не постои веројатност дека ќе бидат наплатени ("Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година, во согласност со кој:

- Вредносно усогласување на финансиски вложувања до нивна објективна вредност и евентуални обезвреднувања се врши и евидентира најмалку на квартална основа, со исклучок на финансиските вложувања кои ја покриваат математичката резерва што вредносно се усогласуваат на дневна основа;
- Вредносно усогласување односно утврдување исправка на вредност на посебна резерва се врши со утврдување на следната класификација на побарувањата по категории:

Категорија	Денови над рокот на доспеаност на побарувањето	% на исправка
А	до 30 дена	0%
Б	од 31-60	10%
В	од 61-120	31%
Г	од 121-270	51%
Д	од 271-365	71%
Е	подолг од 365	100%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.5 Преносни премии

Преносните премии се пресметуваат со цел да се опфатат делови на фактурирани премии што се однесуваат на приходи од идни пресметковни периоди.

Преносните премии се пресметуваат во согласност со членот 81 од Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за пресметка на технички резерви”, врз основа на вкупни премии со примена на “*pro rata temporis*” методот.

3.6 Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото пресметува и издвојува од средствата на техничката премија дел за исплата на настанати и пријавени штети (износ за резервирани штети) врз основа на склучените договори за осигурување, а согласно со Правилникот за пресметка на технички резерви, Резервите за настанати и пријавени штети се пресметуваат според видот на осигурување, посебно за пријавени, но неизмирени штети и за настанати, но непријавени штети.

3.6.1 Резерви за настанати, но непријавени штети

Настанатите, а непријавени штети се пресметуваат во согласност со член 83 од Законот и Правилникот за пресметка на техничките резерви. Врз основа на Правилникот, настанатите но непријавени штети се пресметуваат со примена на метод на триангулација на штети.

3.7 Ризик на осигурување, осигурителна обврска и осигурително побарување

Во согласност со МСФИ 4. А, ризик на осигурување е ризик што не е финансиски ризик, пренесен од сопственикот на полисата врз осигурителот.

Осигурителна обврска претставува нето обврска на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

Осигурително побарување претставува нето побарување на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

3.8 Еквилизациона резерва

Во согласност со член 80, став 2 од Законот, Еквилизационата резерва не е задолжителна и може да се издвои по претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

3.9 Финансиски ризик

Претставува ризик од можни идни промени во една или повеќе каматни стапки, промени на вредност на финансиски инструменти, цени на производи, девизни курсеви, индекси на цени, кредитни индекси или други варијабли.

3.10 Ризик на ликвидност

Претставува ризик на кој Друштвото мора да смета во врска со финансиските инструменти и истиот може да резултира во неможност брзо да биде продадено некое финансиско средство за вредност која е приближна на неговата објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2015

(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.11 Признавање на приходите

Во согласност со МСС 18.7, приходот претставува бруто прилив од економски користи за време на периодот на вообичаеното работење на Друштвото, кога ваквите приливи резултираат во зголемување на главнината на капиталот, но не се исти со зголемување на капиталот како резултат на уплатите на сопственикот.

Приходот вклучува заработка во текот на нормалното одвивање на работењето (оперативен и финансиски приход), како и капиталните добивки. Под нормално одвивање на работењето ги подразбираме сите активности на Друштвото поврзани со осигурувањето.

Капиталните добивки претставуваат друга компонента која ја задоволува дефиницијата на приходите и тие можат, но и не мораат да резултираат од нормалното работење на Друштвото. Овие добивки претставуваат зголемување на економските користи, и како такви, ги имаат истите карактеристики како приходите. Капиталните добивки произлегуваат од продажба на долгорочни средства и други видови средства.

Приходите вклучуваат оперативни приходи, финансиски и други приходи, како и приходи од поврати од оштетени средства.

3.12 Признавање на трошоците

Трошоците се признаваат во Билансот на успех кога постои намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските, а истите можат соодветно да бидат измерени. Трошоците се признаваат врз основа на директна поврзаност меѓу трошоците кои настанале истовремено со признавање на приходите поради кои тие трошоци настанале. Ова е таканаречениот принцип на последователност помеѓу приходите и расходите.

3.13 Курсни разлики

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажуваат во Денари по курс утврден од Народната Банка на Република Македонија на ден на секоја трансакција.

Монетарните средства и обврски изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност на денот на Извештајот за финансиска состојба по курс што важи на тој ден.

Нето позитивните или негативните курсни разлики што настануваат како резултат на преведувањето на странската валута во денарска противвредност, се вклучуваат како приход или трошок во Билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.14 Даноци и придонеси

3.14.1 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Согласно измените на Законот за данокот на добивка што се применуваат и на фискалната 2015 година, данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Билансот на успех зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната легислатива што се применува во Република Македонија, проценетиот износ на данок на добивка врз месечна основа се плаќа авансно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиска состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиска состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

3.14.2 Други даноци и придонеси

Други даноци и придонеси се однесуваат на данок на имот и разни други даноци и придонеси што се плаќаат во согласност со државните и општинските закони.

3.15 Поврзани страни

Страните се поврзани доколку:

- a) директно или индиректно едната страна, преку еден или повеќе посредници, едната страна контролира или е контролирана од матичната компанија, или пак е под значително влијание, односно има влијание врз друштвото
- b) поврзаното друштво е подружница, заедничко вложување, член на клучен раководен кадар на друштвото или негов родител

Трансакции со поврзани страни, согласно МСС 24.9 претставуваат трансфер на средства и услуги и облигации, без оглед на цената по која се одвиваат.

3.16 Тест за адекватност на обврски

Според МСФИ 4.А, претставува проценување дали книговодствената вредност на обврската за осигурување треба да биде зголемена (или книговодствената вредност од соодветните трошоци во осигурувањето треба да се намалат) врз основа на преглед за идни готовински приливи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

4.1 Нето приходи од премии

	2015	2014
Бруто полисирана премија за осигурување	435,289	371,554
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
-Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	(21,823)	(19,554)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(931)	(2,590)
-SOGELife / Бугарија	(10,282)	(5,930)
	(33,036)	(28,074)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)	(1,784)	(2,266)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
-Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	585	514
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(19)	135
	566	649
	401,035	341,863

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4.2 Приходи од вложувања

	2015	2014
Приходи од камати:		
-Камати од државни записи	-	-
-Камати од обврзници	45,310	33,364
-Камати од заеми дадени на вработени	-	-
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	209	181
-Камати од депозити	12,723	17,245
	58,242	50,790
<i>Позитивни курсни разлики</i>	3,292	2,379
<i>Капитална добивка од продажба на средства расположиви за продажба</i>	-	6,013
<i>Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)</i>	-	318
<i>Останати осигурително-технички приходи намалени за дел на реосигурителот</i>	1,819	1,889
<i>Приходи од продажба на материјални и нематеријални сва</i>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9,395	8,499
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	557	980
-SOGELife / Бугарија	1,182	682
	11,134	10,161
<i>Приход од организирање на обуки</i>	44	89
	74,531	71,639

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.3 Настанати штети-нето

	2015	2014
Бруто износ на штети		
-Бруто исплатени штети	(41,165)	(32,625)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
<i>-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	4,546	2,499
<i>-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	245	-
<i>-SOGELife / Бугарија</i>	1,133	1,855
	(35,241)	(28,271)
Промени во бруто резерви за штети		
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	2,950	(2,396)
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	(2,658)	(2,568)
	292	(4,964)
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување		
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
<i>-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(408)	(227)
<i>-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	679	245
<i>-SOGELife / Бугарија</i>	1,739	434
	2,010	452
	(32,939)	(32,783)

4.4 Промени во останати технички резерви-нето

	2015	2014
Промени во бруто математичка резерва		
-Промени во бруто математичка резерва	(240,766)	(188,968)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	(21,451)	(16,027)
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	4,276	(5,503)
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно дополн.	(15,162)	(19,772)
	(273,103)	(230,270)
Промени во бруто математичка резерва-дел во реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	670	611
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	(195)	204
	475	815
	(272,628)	(229,455)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.5 Нето трошоци за спроведување на осигурување

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Трошоци за стекнување</i>		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(84,852)	(80,457)
-Бруто плати	(4,572)	(1,699)
- Останати трошоци за стекнување	(4,785)	(6,858)
	<u>(94,209)</u>	<u>(89,014)</u>
<i>Административни трошоци</i>		
-Амортизација и депрецијација на материјални и нематеријални	(800)	(657)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(9,469)	(8,325)
<i>Останати административни трошоци</i>		
-Услуги	(11,673)	(12,695)
-Останати	(1,016)	(903)
-Резервации и останато	(1,822)	(2,260)
	<u>(24,780)</u>	<u>(24,840)</u>
	<u>(118,989)</u>	<u>(113,854)</u>

4.6 Трошоци од вложување

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Трошоци за камати	(2,333)	(133)
Негативни курсни разлики	(1,869)	(3,453)
	<u>(4,202)</u>	<u>(3,586)</u>

**4.7 Останати осигурителни технички трошоци намалени
за трошоци на реосигурување**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на осигурување	(2,511)	(2,123)
Отпис на мали износи по полиси	(411)	(355)
	<u>(2,922)</u>	<u>(2,478)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања по основ на премија-посебна резерва

	2015	2014
Добивка / (Загуба) поради обезвреднување на побарувања по	(213)	(315)
Останати расходи	-	(77)
	(213)	(392)

4.9 Данок на добивка

Компоненти на данокот на добивка

	2015	2014
Тековен данок од добивка (данок на непознати расходи)	(4,540)	(3,287)
Одложен данок	-	-
	(4,540)	(3,287)

Нумеричко усогласување на добивката и резултатите од работењето и пропишана даночна стапка

	2015	2014
Добивка пред оданочување	43,673	30,954
Данок на добивка 10% (2014:10%)	(4,367)	(3,095)
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат	(173)	(192)
Даночен ефект од даночни кредити	-	-
Ефективна даночна стапка: 10% (2014: 11%)	(4,540)	(3,287)

4.10 Основна заработувачка по акција

	2015	2014
Нето добивка за годината (во Денари)	39,132,874	27,666,612
Пондериран просечен број на акции	3,000	3,000
Основна заработувачка по акција (во Денари)	13,044.29	9,222.20

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

5.1 Останати финансиски вложувања

	31 декември 2015	31 декември 2014
<i>Финансиски средства кои се чуваат до доспеаност-нето</i>		
-за покрите на математичка резерва	-	-
-за покрите на капитал	-	-
-за покрите на технички резерви	-	-
<i>Средства расположливи за продажба-нето</i>		
-за покрите на математичка резерва	972,126	753,044
-за покрите на технички резерви	25,005	24,959
-за покрите на капитал	20,486	20,449
-инвестициони фондови >1 година, за покрите на математичка резерва	-	-
	1,017,617	798,452
<i>Долгорочни депозити</i>		
-за покрите на технички резерви	12,319	12,296
-за покрите на капитал	212,783	243,125
-за покрите на математичка резерва	249,159	208,148
	474,261	463,569
<i>Заеми</i>		
-заеми обезбедени со хипотека	-	-
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	2,551	2,312
	2,551	2,312
	1,494,429	1,264,333

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.2 Реосигурување во бруто технички резерви

	<u>31 декември 2015</u>	<u>31 декември 2014</u>
<i>Дел за реосигурување на преносна премија</i>		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4,915	4,330
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	513	532
	<u>5,428</u>	<u>4,862</u>
<i>Дел за реосигурување на математичка резерва</i>		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5,193	4,523
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	257	452
	<u>5,450</u>	<u>4,975</u>
<i>Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети</i>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7,186	7,594
-Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	-	245
-SOGELife / Бугарија	3,097	434
	<u>10,283</u>	<u>8,273</u>
	<u>21,161</u>	<u>18,110</u>

5.3 Побарувања и други побарувања

	<u>31 декември 2015</u>	<u>31 декември 2014</u>
<i>Побарувања по основ на премии</i>		
Побарувања по основ премии за осигурување	21,285	20,857
Исправка на вредност на побарувања	(1,286)	(789)
	<u>19,999</u>	<u>20,068</u>
<i>Останати побарувања</i>		
Побарување за повеќе платен данок на добивка		-
Даден депозит во Граве недвижности	717	716
Побарувања други	66	46
	<u>783</u>	<u>762</u>
	<u>20,782</u>	<u>20,830</u>

Заклучно со 31 декември 2015 година, Друштвото склучило нови 2,423 нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31.12.2015 од 13,172 осигурителни полиси (2014: 11,688 активни полиси) за животно осигурување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.4 Останати средства

	31 декември 2015	31 декември 2014
<i>Опрема и мебел-нето</i>	1,924	2,213
<i>Пари и парични еквиваленти</i>		
-во банки	54,407	8,006
-во каса	7	4
-издвоени за покритие на математичка резерва	32,104	16,526
-бизнис картичка	110	118
	86,628	24,654
	88,552	26,867

Парите на денарски жиро сметки во локалните банки имаат фиксни годишни камати, што зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Каматните стапки на средства по видување се следни:

	Годишни каматни стапки %
<i>Денарски жиро сметки:</i>	
- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје	0,50%
- Комерцијална Банка АД - Скопје	0,50%
- Стопанска Банка АД - Скопје	0,40%
- ПроКредит Банка АД - Скопје	n/a
- Уни Банка АД - Скопје	1% p/a/
- Халк Банка АД - Скопје	0,5%

Во согласност со член 98 од Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се задолжени да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.5 Активни временски разграничувања

	31 декември 2015	31 декември 2014
Претходно платени трошоци-МКД	5,819	12,416
Претходно платени трошоци-ЕУР	24,071	22,492
	29,890	34,908

5.6 Акционерски капитал и резерви

5.6.1 Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2014: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2014: Еур 3,000,000.)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2015 и 2014 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2015	Акционерски капитал ЕУР 2014	Сопственичка структура % 2015	Сопственичка структура % 2014
<u>Акционер</u>				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, Австрија	3,000,000	3,000,000	100%	100%
	3,000,000	3,000,000	100%	100%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.6 Акционерски капитал и резерви

5.6.2 Резерви

Законска резерва

Заклучно со 2011 година, законската резерва повеќе не е задолжителна резерва за осигурителните друштва (член 70 од Законот.)

Организационен Фонд

Во согласност со последните измени во Законот за супервизија на осигурувањето, уплатата во овој фонд е укинат и со Одлука на Собрание на акционери бр. 246-1/03 јуни, 2008 година, износот е пренесен во вредноста на уплатениот (акционерски) капитал.

Математичка резерва

Математичката резерва заклучно со 2010 година се евидентирала во капиталот. Од 2011 година наваму, математичката резерва, во согласност со Законот, Друштвото ја презентира преку бруто техничките резерви (Белешка 5.7.)

Резерва на сигурност

Создавање Резерва на сигурност е предвидено со членот 70 од Законот за супервизија на осигурувањето, при што Друштвото треба да издвои во истата 1/3 од нето добивката. Издвојувањето се врши до моментот додека Резервата на сигурност достигне 50% од просечниот износ на премии за период на претходните две години. Оваа резерва се користи за покривање на долгорочни обврски што произлегуваат од осигурителни договори.

5.7 Бруто технички резерви

	31 декември 2015	31 декември 2014
<i>Бруто резерва за техничка премија</i>	17,960	16,176
<i>Бруто математичка резерва</i>		
-преносни премии за животно осигурување	149,932	134,770
-математичка резер. по основ животно осиг.	999,446	758,680
-резерва за удел во добивка	74,910	53,459
-резерва за удел во добивка	19,785	24,060
	1,244,073	970,969
<i>Бруто резерви за штети</i>		
-резерви за пријавени неисплатени штети	17,616	20,566
-резерви за настанати непријавени штети	11,402	8,745
	29,018	29,311
	1,291,051	1,016,456

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.8 Тековни обврски за даноци

	31 декември 2015	31 декември 2014
Обврски за персонален данок	10	20
Обврски за ДДВ	52	47
Обврски за данок на добивка	1,787	3,138
	1,849	3,205

**5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни
компаниии**

	31 декември 2015	31 декември 2014
<i>Обврска за депозити кон реосигурителни компаниии</i> - Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	681	956
	681	956

5.10 Останати обврски

	31 декември 2015	31 декември 2014
<i>Обврски од непосредни работи на осигурување</i>		
-провизии на агенти и брокери	7,050	6,107
-примени аванси по премии	27,263	24,982
	34,313	31,089
<i>Обврски поврзани со реосигурување</i>		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	1,789	3,590
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	626	1,197
-SOGELife / Бугарија	2,819	1,366
	5,234	6,153
<i>Останати обврски</i>		
-за плати на вработени	1,127	1,053
-обврски кон добавувачи во земј.и стран.	317	349
-по договор за дело	83	164
-обврска за лиценца	349	317
-обврска кон Граве Недвижности-Скопје	1	-
	1,877	1,883
	41,424	39,125

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.11 Пасивни временски разграничувања

	31 декември 2015	31 декември 2014
Одложено плаќање за ревизија	691	283
Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.	2,384	2,936
Резерви за учество во добивка	-	-
	3,075	3,219

6. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година:

Поврзани субјекти	2015	2014
<i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>		
• Обврски за:		
Реосигурување	1,789	3,590
Разни обврски (лиценци за SAP, Microsoft, Vagmundi итн.)	349	317
Трошоци (трошок за реосигурување)	21,823	19,554
<i>Граве Недвижности –Скопје/ Македонија</i>		
Обврски	1	-
Депозит	717	716

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР

Во согласност со членовите бр. 104 и 116 (став 1) од Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото е должно да ангажира овластен актуар.

Овластениот актуар на Друштвото (вработен во Друштвото) ја потврди висината на техничките резерви и математичката резерва презентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Во својот извештај од 10 февруари, 2016 година тој ги даде следните информации:

Во 2015 година во Друштвото се применуваат следните осигурителни тарифи:

Осигурителни тарифи

ГАД1 / ГАДСЛ1

ГАД3

ГАД5С

ГАД11

ГДД1

РАД1

РАДД13

УТ31 / УТ3-А

АУ3

РКД9Г

ТИЛАК9Г

ПТДКД9Г

УТКД9

РКД 9 Г-О

УТКД 9 Г

АДД9Г

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР (ПРОДОЛЖУВА)

Исто така, во 2015 година Друштвото ги донесе следните тарифи, чија примена започнува од 1 јануари 2016 година:

Осигурителни тарифи	Содржина
ГДД1	Мешовито осигурување во случај на смрт, доживување и настанување на одредени тешки болести, со пресметка на добивка
РДД 13	Дополнително осигурување на живот во случај на настапување на една од одредени тешки болести
ГАД1	Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување, со пресметка на добивка
ГАДСЛ1	Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување, со пресметка на добивка
ГАД 3	Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување, со точно утврден рок на исплата, со пресметка на добивка
ГАД 5С	Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување, со степенесто растечка осигурена сума за случај на смрт, со пресметка на добивка
ГАД 11	Мешовито осигурување во случај на смрт и доживување, со пресметка на добивка и со еднакратна уплата на премија
РАД 1	Осигурување во случај на смрт и, со еднаква осигурена сума за цело времетраење на осигурување
РКД5 Л	Осигурување во случај на смрт, со годишна линеарно опаѓачка сума, со скратено плаќање еднакви премии, кај договори за осигурување на корисници на кредити кај кредитни институции
РКД 11 Л	Осигурување во случај на смрт, со годишна линеарно опаѓачка сума, со еднакратна уплата на премија, кај договори за осигурување на корисници на кредити кај кредитни институции
ЕРД 1	Осигурување во случај на доживување со поврат на уплатени премии во случај на смрт на едно лице, со пресметка на добивка
ЕРД 11	Осигурување во случај на доживување со поврат на уплатени премии во случај на смрт на едно лице, со пресметка на добивка и со еднакратна уплата на премија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2015

(Во илјади Денари)

7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР (ПРОДОЛЖУВА)

- Мислење на овластениот актуар за висината на математичката резерва (пресметана со цилмеризација) за годината што завршува на 31 декември, 2015 во износ од Ден 995,971 илјади (нето Ден 995,971 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за висината на резервите за преносни премии за годината што завршува на 31 декември, 2015 во износ од Ден 149,932 илјади (нето: Ден 144,482 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за гарантирани бонуси и попусти за годината што завршува на 31 декември 2015 година Ден 74,910 илјади (нето: Ден 74,910 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за идни бонуси и попусти за годината што завршува на 31 декември 2015 година Ден 19,785 илјади (нето: Ден 19,785 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за износот на административни трошоци за годината што завршува на 31 декември 2015 година Ден 3,475 илјади (нето: Ден 3,475 илјади)

Овластениот актуар на Друштвото во својот актуарски извештај за годината што завршува на 31.12.2015 година прави *Run-off* анализа за вкупните резерви на штети од аспект на 31.12.2015 година во однос на состојбите на резервите на штети за 31.12.2011, 31.12.2012 и 31.12.2013 и 31.12.2014 година и при тоа утврдува дека трендот на флукутации на позитивни и негативни отстапувања во тек на претходните периоди потврдува адекватност на вкупните резервирања. Истовремено, бидејќи *IBNR* се утврдува со прудентен пристап, се очекува подобрување на резултатите од *Run-off* анализата.

Исто така, актуарот потврдува дека Друштвото го исполнува член 76 од Законот за супервизија на осигурување, бидејќи капиталот на друштвото е 3,2 пати поголем од потребното ниво на маргина на солвентност. Истовремено, Друштвото го исполнува член 77 од наведениот Закон затоа што капиталот на Друштвото е 1,5 пати поголем од законски пропишаниот минимален износ на гарантниот фонд.

Во контекст на наведеното, мислењето на овластениот актуар во врска со финансиските извештаи и годишниот извештај на Друштвото за годината што завршува на 31 декември, 2015 година може да се резимира на следниот начин:

Од актуарски аспект и од даденото мислење на овластениот актуар е евидентно дека Друштвото работело во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, соодветната друга регулатива што базира на Законот, правилниците и другите акти на Друштвото и воопшто правната регулатива од доменот на осигурувањето. ГРАВЕ Осигурување АД-Скопје работи на начин што овозможува во секое време да ги подмирува достасаните обврски.

Во согласност со искажаното мислење, актуарот дал безрезервно позитивно мислење на работењето на Друштвото во 2015 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Во согласност со членот 127 од Законот за супервизија на осигурувањето и Правилникот за активностите на интерната ревизија, интерниот ревизор на Друштвото поднесе Извештај на интерната ревизија за 2015 година до Одборот на директори и Генералниот директор. Исто така, интерната ревизија подготви Предлог план за активностите на интерната ревизија во 2016 година.

Внатрешната ревизија работи во согласност со стручните начела и стандарди на внатрешната ревизија, кодексот на деловна етика на ревизорите и во склад со интерниот акт на Друштвото за делокругот и работењето на интерната ревизија во Граве Осигурување АД - Скопје, усвоен од страна на Одборот на директори. Со овој акт се предвидени целите и задачите на интерната ревизија.

Интерниот ревизор во 2015 година ги извршил следните контроли и ги даде следните препораки:

Контрола бр.	Предмет на контрола и препораки на интерниот ревизор
1/2015	Предмет на контрола: Канцелариско и архивско работење Препораки: -Заверката на документите во деловодникот да се врши на дневна основа со датум на прием на документите; -Вратените доставници, известувања, прва и втора опомена како и вратени полиси, да се доставуваат до одделенијата што се надлежни за нивно издавање. -При заверување на документи/записи да се користи Планот за архивирање донесен од страна на Извршниот директор и Државниот архив на Македонија. -Надградба на постојниот софтвер за целосна евиденција на канцелариското и архивското работење на Друштвото. -Архивирање на прифатена понуда и отпечатена полиса да се врши во согласност со усвоените процедури.
2/2015	Предмет на контрола:Верификација на усогласеност на работењето на Друштвото со законите, прописите, политиките и постапките. Препораки: -Да се прецизираат подетално чекори во процедурата на вложување средства во математичка резерва; -Да се утврдат документи кои се бараат при секое вложување; -Да се воведат електронска папка со целосно комплетирана евиденција за секое поединечно вложување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрола бр.	Предмет на контрола и препораки на интерниот ревизор
3/2015	Предмет на контрола: Трошоци во Друштвото. Препораки: -За месечните трошоци што се плаќаат по фактури ,задолжително да се достави во сметководство копие од договорите со цел контрола и проверка на цените; -За трошоци кои се поврзани со работење на продажбата, мора да биде етаблирана процедура за нивно настанување и одобрување; -Фактурите што се однесуваат на извршени преводи, да бидат претходно одобрени за плаќање од страна на лицето што го побарало преводот и од Извршниот директор; -За трошоци кои надминуваат поединечна набавна вредност од ЕУР 1.000 во денарска противвредност, да постои претходна постапка од прибирање на најмалку три понуди.
4/2015	Предмет на контрола: Интерни акти на Друштвото. Препораки: -Да се води редовно и ажурно регистерот на интерни акти; -Да се води евиденција од областа на трудот согласно Законот; -Усогласување со член 10 и 11 од Правилникот за минимални стандарди на информационите системи , издаден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Исто така, Интерниот ревизор во 2015 година ги извршил следните контроли на постапување по наоди утврдени во извршените контроли во 2014:

Мислење бр.	Мислење за извршен <i>follow-up</i> по дадени препораки
1-1а 2015	Предмет на ревизија: Контрола на постапување по препорака бр.01/2014 година по понуди за осигурување на живот кои во Друштвото од разни причини се неприфатени или одбиени Статус по извршена контрола: Делумно постапено.
1-1а 2015	Предмет на ревизија: Контрола на постапување по препорака бр.02/2014 за Усогласеност на работењето на Друштвото за застапување во осигурување Safe Life АД-Скопје. Статус по извршена контрола: Од објективни причини постапувањето по препораката е одложено до крајот на 2016 година.
1-1а 2015	Предмет на ревизија: Контрола на постапување по препорака бр.03/2014 по однос на судски спорови и воведување регистер на судски спорови во Друштвото. Статус по извршена контрола: Не е постапено по препораката.
1-1а 2015	Предмет на ревизија: Контрола на постапување по препорака бр.04/2014 по однос на плати, надоместоци и награди на вработените Статус по извршена контрола: Целосно постапено по препораката

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

По однос на контролата на извршувањето на предлозите по наодите на интерната ревизија дадени во претходните години, (пред 2014 година) се констатира дека препораките се целосно прифатени и реализирани.

Препораките на внатрешниот ревизор имаат за цел уште повеќе да се подобрат интерните контроли во Друштвото и особено, да се земат во предвид наодите и препораките на Агенцијата за супервизија на осигурување утврдени во контролата на работењето на Друштвото.

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ

Друштвото користи две софтверски апликации за обавување на своето работење во доменот на животното осигурување. Овие софтвери се добиени бесплатно, без право на ексклузивитет и без право на пренос, од страна на оснивачот и единствен сопственик на Друштвото. Овие две апликации се KORIN и SAP R/3.

9.1. "KORIN" Апликативен систем

Програмот "Korin" е изработен од страна на вработените на концернот Grazerwechselseitige Versicherung in Graz, Австрија. Во развивањето на програмот не се користени надворешни експерти, туку проектот е целосно изработен благодарјќи на знаењето и искуството на стручњаци на концернот Grawe. Проектот е дизајниран така што обезбедува целосно задоволување на потребите во врска со клиентите, осигурителните полиси, штети и сите останати финансиски елементи потребни за одивање на дејноста.

Причините за создавање и развој на овој програм биле следни:

- Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не биле специјално дизајнирани за осигурителни компании
- Поради таа причина, набавените програми морале да бидат прилагодувани според потребите на посебните видови осигурувања
- Програмот е развиван така што може да биде применуван и во компании што имаат седиште надвор од Австрија
- Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не можеле да ги задоволат потребите на компаниите што работеле во други земји ниту пак постоела можноост истите да се адаптираат на поинаквите услови за работа што во овие земји постојат
- Доколку и имало можност за одредени адаптирања на програмите, ваквите прилагодувања се покажале како многу скапи и захтевале многу време
- Исто, праксата покажала дека е многу потешко да се изврши прилагодување на еден програм, отколку да се креира нов програм
- Ниту еден од програмите што се нуделе на пазарот не нудел можност за спроведување на централизирана контрола
- Купување на таков програмски софтвер ја правел Компанијата зависна од нејзините креатори што можело да се реперкуира во создавање непотребни проблеми во случај програмот од било која причина да престанел да работи

Сите горе наведени причини ја зајакнале намерата за креирање на сопствен програм. Одлуката се покажала како исправна затоа што и денес ситуацијата на пазарот не е променета.

Програмот "Korin" работи како интегрален и централизиран систем. Интегрален значи дека една информација (пр. Презимето на клиентот) може да биде внесено само еднаш. Со тоа се оневозможува двоен внос на податоци и дуплирање на грешки. Централизиран значи дека сите податоци се внесуваат преку еден компјутер во еден огранок.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)

Целиот систем е поделен на неколку подсистеми со цел да се овозможи подобра сигурност и зачувување на внесените податоци. Подсистемите содржат:

- Податоци за клиентот (посебно означување за машки и женски пол, форма на друштво, име и презиме, назив, адреса и тн.)
- Осигурителна полиса (почеток и крај на периодот на осигурување, предвиден број на уплати)
- Посебни видови на осигурителни полиси што сами по себе претставуваат договор за осигурување (почеток на осигурувањето, крај на периодот на осигурување, износ и тн.)
- Износите што осигуреникот треба да ги плати (износ, салдо)
- Винкулации за разни видови осигурување по однос на секоја поединечна полиса, доколку винкулација е направена
- Штети што се покриваат со полисата и видови осигурување во рамките на секоја поединечна полиса со начин на плаќање на штетите
- Разни видови провизии што се уплатуваат во врска со осигурувањето
- Информации поврзани со посредниците во осигурување, лица или друштва (започнување со работење, статус, провизија, хиерархија и тн.)
- Математичка основа за пресметка на тарифите и резервите по однос на посебните видови тарифи
- Логичка контрола на сите видови тарифи

Сé останато што се однесува на техничките и финансиските аспекти на полисите и штетите (база на податоци за валутните курсеви, систем на фиксни статистички броеви, текстови на различни типови на осигурителни полиси, генерални и специфични клаузули што се употребуваат во осигурувањето и тн.)

Поради фактот што системот дава широка лепеза на информации кои се внесени во програмот, "Корин" претставува аналитичка база за:

- Процесирање на горе наведените информации и нивно чување;
- Процена на сите податоци (статистичка или аналитичка);
- Вметнување на сите технички резерви на Друштвото:
 - а) математичка резерва
 - б) резерва за учество во добивката
 - в) алокација на резерви
 - г) плаќање на штети
 - д) провизии
 - ѓ) уплата на аванси и обврски кон клиенти
 - е) податоци потребни во книговодството
- "Коринот" не ги третира општите трошоци на Друштвото (пр. трошоци за плати на вработени)
- Ниту пак преку него може да се обавува книговодствената функција во смисла на книжење на аналитички сметки и главна книга

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)

Преку "Корин" се обавуваат следните функции:

Печатење на осигурителни полиси

Печатењето на осигурителни полиси се извршува секој понеделник и среда, по завршување на работното време. Полисите се доставуваат на корисниците следниот ден.

Салда на побарувања од клиенти за наредниот период со опција за печатење

Овој дел "Корин" го извршува на почетокот на секој месец (од 3-ти до 5-ти) за сите полиси што треба да бидат платени на 1 следниот месец или следните денови.

Пресметка на состојби за доставување опомену и изработка на опомените

По правило оваа активност се обавува на дваести во тековниот месец, освен ако се работи за неработен ден.

Затворање на претходниот месец

Затворањето на претходниот месец се обавува шестиот ден од тековниот месец. При тоа се извршуваат сите потребни активности за изработка на основата за потребите на вреднување на состојбите на Друштвото на последниот ден на претходниот месец, се донесуваат краткорочни деловни одлуки, се изработуваат налози за книжење во главната книга, исплата на провизии, пресметка и пријавување на даноци од основна дејност и тн.

"Корин"-от е на располагање од 06-18 часот секој работен ден. Во 06 часот наутро програмот автоматски се вклучува, а во 18 часот попладне програмот автоматски се исклучува, без оглед на тоа кој е приклучен и што работи во моментот. Само во исклучителни случаи можно е да се продолжи работењето во програмот, и тоа врз основ на писмено барање доставено до директорот на Друштвото и одобрение добиено од директорот на одделението за информатика.

Со исклучување на достапот во програмот, започнува активирање на сите можни логички контроли на податоците што се внесени тој ден. По спроведување на контролите, почнува постапка на заклучување на денот во смисла на трајно запишување на податоците во датотеките, изработка на потребни дневни прегледи и разни табеларни прегледи.

Достапност до работењето во програмот "Корин" е можен единствено врз основ на овластен корисничко име и соодветна лозинка. За добивање на корисничко име и лозинка потребно е писмено барање од Друштвото со потпис на директорот на Друштвото. Тоа барање мора да биде одобрено од страна на овластеното лице од екипата за информатика, а секој дел на групата на информатичката екипа дава свој дел на дозвола за бараните овластувања.

**10. АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ
И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ**

Во согласност со Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2008 со пратечките измени) Раководството на Друштвото ја назначи за одговорна Свездана Гичевска за имплементација на Програмата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Програмата за 2014 година е поднесена во Министерството за финансии на Република Македонија - Одделение за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам и истата важи и за 2015 година затоа што немало генерирано никакви промени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2015
(Во илјади Денари)

11. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2015 и 2014 се следните:

	31 декември	<u>Во Денари</u>
	2015	31 декември
		2014
ЕУР	61,5947	61,4814